

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 132

5 септември 2014, петок

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4177. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги .....	3	4184. <b>Одлука</b> за изземање од стопанисување на спортски центар Кале на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија .....	13
4178. <b>Закон</b> за изменување на Законот за здравствената заштита .....	10	4185. <b>Одлука</b> за продажба на деловен простор со кој стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија .....	14
4179. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за државните службеници .....	10	4186. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централа, на локација со референтен број 9 на река Јадовска .....	15
4180. <b>Закон</b> за изменување на Законот за јавните службеници .....	11		
4181. <b>Закон</b> за изменување на Кривичниот законик .....	11		
4182. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро.....	13		
4183. <b>Одлука</b> за изземање од стопанисување на спортска сала ДТВ Партизан Карпош 4 на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија .....	13		

	Стр.		Стр.
4187. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 250 на река Стровија.....	15	4194. <b>Правилник</b> за формата и содржината на регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.....	21
4188. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 309 на река Чемплеска.....	16	4195. <b>Правилник</b> за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.....	22
4189. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 352 на река Зрновска.....	17	4196. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	23
4190. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа со референтен број 364 на река Шталковска.....	18	4197. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	23
4191. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група, локации со референтен број 80, 81, 82 и 84 на река Пена....	18	4198. <b>Одлука</b> за престанок на функцијата јавен обвинител.....	23
4192. <b>Правилник</b> за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи..	19	4199. <b>Одлука</b> од Советот на јавните обвинители на Република Македонија .....	24
4193. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од каталогот .....	19	4200. <b>Оглас</b> за избор на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје .....	24
		4201. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура <sup>(*)</sup> ..	24
		4202. <b>Одлука</b> за доделување на државната награда „8 Септември“ во 2014 година, за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план и признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварување во областа на спортот.....	40
		<b>Огласен дел</b> .....	1-72

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

4177.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 септември 2014 година.

Бр. 07-3310/1 Претседател  
2 септември 2014 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

## Член 1

Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14 и 101/14), во членот 23 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Со исклучок на одредбата од ставот (1) алинеја 2 на овој член, за непочитување на одредбите од членовите 91 и 92 ставови (8) и (9) од овој закон, директорот на Агенцијата ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка без претходно да донесе решение за опомена.“

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: „ставот (1)“ се додаваат зборовите: „и ставот (2)“.

## Член 2

Членот 92 се менува и гласи:

„(1) Радиодифузерите се обврзани дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници кои живеат во Република Македонија почнувајќи од 2014 година. Од 2015 година обврската од 30% се зголемува на 40%. Од 2016 година обврската од 40% се зголемува на 50%.

(2) Како отстапување од ставот (1) на овој член јавниот радиодифузен сервис е обврзан дневно да емитува најмалку 40% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници кои живеат во Република Македонија. Во 2015 година обврската е 50%. Од 2016 година обврската од 50% се зголемува на 60%. Обезбедувањето на програмскиот сервис на Собранискиот канал се иззема од овие обврски.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не се однесуваат на програмските сервиси од специјализиран формат.

(4) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат се обврзуваат во текот на неделата да емитуваат најмалку осум часа, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 14 часа, инструментална музика од македонски автори и автори на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% треба да биде забавна инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика, а 50% народна инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика, при што е дозволено отстапување од 5% во однос на поделбата на емитувањето на забавната и народната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика.

(5) Јавниот радиодифузен сервис е обврзан на најмалку еден телевизиски и еден радио програмски сервис на македонски јазик и на телевизискиот и радио програмски сервис на јазиците на етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија, дневно да обезбеди најмалку 50% од емитуваната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство.

(6) Радиодифузерите се обврзани најмалку половина од обврската за музика утврдена во ставовите (4) и (5) на овој член да го остварат во периодот од 7,00 до 19,00 часот.

(7) Правилата за спроведување на обврските од овој член подетално ги пропишува Агенцијата.

(8) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и емитуваат најмалку 10 часа домашна документарна програма во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 30 часа домашна документарна програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година.

(9) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, се обврзани да произведуват и емитуваат најмалку 20 часа домашна играна програма во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 30 часа домашна играна програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година.

(10) Трговските радиодифузни друштва и јавниот радиодифузен сервис за исполнување на обврската за производство утврдена во ставовите (8) и (9) на овој член, имаат право на надоместок за покривање на трошоците во висина од 50% што се исплатува од средствата на буџетот на Министерството за информатичко општество и администрација, одобрен за таа намена а врз основа на одлуката од членот 92-а на овој закон.

(11) Надоместокот од ставот (10) на овој член се исплаќа доколку домашната документарна програма и домашната играна програма ги содржи следните основни критериуми:

- оригиналност, автентичност и квалитет на содржината на сценариото;

- продукциска издржаност на телевизискиот проект од типот на изводливост на проектот во однос на сценариото, буџетот, сложеноста, планот и термините за снимање и

- технологија за продукција кога се работи за домашна играна програма.

(12) Структурата на трошоците кои се признаваат за покривање согласно ставот (10) на овој член, како и посебните критериуми од ставот (11) на овој член подетално се утврдуваат со подзаконски акт што го донесува Владата на Република Македонија.

(13) Домашната документарна програма од ставот (8) на овој член и домашната играна програма од ставот (9) на овој член се сметаат дека се програми од јавен интерес за Република Македонија.

(14) Радиодифузерите се обврзуваат најмалку половина од процентот од обврските од ставовите (1) и (2) на овој член да го остварат од 7,00 до 19,00 часот.

(15) Радио радиодифузерите се обврзани дневно да обезбедат најмалку 40% од емитираната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија. Оваа одредба не се однесува за јавниот радиодифузен сервис.“

### Член 3

По членот 92 се додаваат 11 нови членови 92-а, 92-б, 92-в, 92-г, 92-д, 92-ѓ, 92-е, 92-ж, 92-з, 92-с и 92-и кои гласат:

#### „Член 92-а

##### **Максимален износ за исплата на надоместок**

Максималниот износ за исплата на надоместокот од членот 92 став (10) на овој закон за производство на домашната документарна програма и на домашната играна програма по видови (телевизиски филмови, анимирани филмови, серии и серијали, монодрами и драми, комедија на ситуации, теленовели и сапунски опери), се утврдува со одлука што ја донесува Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на донесување на Буџетот на Република Македонија на предлог на Министерството за информатичко општество и администрација.

#### Член 92-б

##### **Меѓуресорска комисија**

(1) Исполнување на критериумите од членот 92 став (11) на овој закон, како и предлогот за исплата на средствата за покривање на трошоците за производството на домашна документарна програма и/или домашна играна програма, ги утврдува меѓуресорска комисија (во понатамшниот текст: комисија) која ја формира Владата на Република Македонија.

(2) Комисијата се состои од седум члена и нивни заменици и тоа со по еден претставник и заменик од: Министерство за финансии, Министерство за култура, Агенција за филм, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија, Управа за јавни приходи и Министерство за информатичко општество и администрација.

(3) Мандатот на членовите и нивните заменици на Комисијата е две години.

(4) Одредбите од членот 16 ставови (1) и (2) и членот 17 став (1) од овој закон соодветно ќе се применуваат и во поглед на условите за избор и престанок на мандатот на член и негов заменик.

(5) Членовите на Комисијата и нивните заменици при нивниот избор доставуваат изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат условите утврдени во член 16 ставови (1) и (2) од овој закон.

(6) Комисијата од редот на своите членови избира претседател и заменик на претседателот кој ги свикнува и води седниците на комисијата.

(7) Комисијата одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.

(8) Комисијата за својата работа донесува Деловник за работа.

#### Член 92-в

##### **Надлежност на комисијата**

(1) Делокругот на работа на комисијата од членот 92-б е да:

- го одобрува предлог проектот за производство на домашна документарна програма и/или домашна играна програма;

- го следи процесот на производство на одобриениот предлог проект за производство на домашна играна програма и/или домашна документарна програма;

- ги проверува и утврдува реално направените трошоци за производство на одобриениот проект за производство на домашна играна програма и/или домашна документарна програма;

- доставува предлог до Министерството за информатичко општество и администрација за исплата на трошоците за производство на домашна документарна програма и/или домашна играна програма .

(2) Комисијата за својата работа до Владата на Република Македонија доставува годишен извештај за работа за претходната година. Годишниот извештај се доставува најдоцна до крајот на јануари во тековната година.

#### Член 92-г

##### **Јавен повик**

(1) Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката од членот 92-а на овој закон, распишува јавен повик за доставување на барање за одобрување на проект за производство на домашна документарна програма и домашна играна програма, за кој ќе се изврши исплата на надоместок за покривање на трошоците, кој трае 15 дена.

(2) Трговските радиодифузни друштва кои емитираат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис во рокот утврден во ставот (1) од овој член, до Комисијата од членот од членот 92-б на овој закон со барањето од ставот (1) на овој член доставуваат предлог проект за производство на домашна документарна програма и/или домашна играна програма, за тековната година.

(3) Предлог проектот од ставот (2) на овој член особено содржи:

- Опис и вид на домашната документарна програма и/или домашната играна програма,
- Рок и динамика за нејзино производство (почеток и крај на производството), со назначување на локациите,
- Предвидени ресурси за производство на домашната документарна програма и/или домашната играна програма,
- Финансиска конструкција на проектот, и
- Лице за контакт (адреса, телефон, телефакс, е-маил).

## Член 92-д

**Одобрување на предлог проект**

(1) Комисијата од членот 92-б на овој закон, по добиените предлог проекти од членот 92-г став (2) на овој закон, најдоцна во рок од 15 дена од денот на завршување на јавниот повик од членот 92-г став (1) на овој закон, одлучува за исполнетоста на основните критериуми од членот 92 став (11) на овој закон.

(2) Комисијата одобрените предлог проекти, најдоцна во рок од три дена од денот на нивното одобрување, ги доставува до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

## Член 92-ѓ

**Следење на процесот на производство**

(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис на кои им се одобрени предлог проектите врз основа на член 92-д од овој закон, до Комисијата од членот 92-б од овој закон доставуваат текстуален и фото извештај за текот и фазите на производството на домашната документарна програма и/или домашната играна програма, во кој што јасно ќе се гледаат учесниците во проектот, типот на технолошката опрема употребена за снимање доколку се работи за домашна играна програма и автентичноста на локацијата или студиото.

(2) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис се должни да и овозможат слободен увид и следење во текот на целиот процес на производство, кога тоа ќе го побара Комисијата.

(3) Следењето во процесот на производство со непосреден увид Комисијата може да го изврши во секое време, согласно предложените рок и динамика за производство од член 92-г став 3 од овој закон, за што составува записник.

## Член 92-е

**Обврска за известување на Агенцијата**

Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис се должни пет дена пред започнување со емитување на одобриениот проект од членот 92-д став (1) на овој закон писмено или електронски да ја известат Агенцијата за периодот на емитувањето на истиот.

## Член 92-ж

**Барање за исплата на надоместок**

(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис, по реализацијата на производството и емитувањето на одобриениот предлог проект од членот 92-д став (1) на овој закон, најдоцна до 30 ноември во тековната година до Комисијата од членот 92-б на овој закон да достават барање за исплата на надоместок за покривање на трошоци за производството на одобриениот проект од членот 92-д на овој закон.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член, се доставува и листа на трошоци групирани по структура, со приложени докази.

## Член 92-з

**Барање за податоци и утврдување на трошоци**

(1) Комисијата од членот 92-б на овој закон во рок од два дена од денот на приемот на барањето од членот 92-ж на овој закон, до Агенцијата доставува барање за добивање на податоци со кои се потврдува извршеното емитување на одобриениот проект од членот 92-д на овој закон.

(2) Агенцијата е должна во рок од два дена од денот на приемот на барањето од став (1) на овој член на Комисијата да и ги достави бараните податоци.

(3) Комисијата во рок од 15 дена од денот на приемот на податоците од ставот (2) на овој член, ги утврдува реално направените трошоци за производство на одобриениот проект од членот 92-д на овој закон во согласност со подзаконскиот акт од членот 92 став (12) на овој закон.

(4) Комисијата во рок од два дена од денот на утврдувањето на трошоците од ставот (3) на овој член, доставува предлог до Министерството за информатичко општество и администрација за исплата на трошоците за производство на домашна документарна програма и/или домашна играна програма.

## Член 92-с

**Распределба на исплатениот надоместок**

(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис, исплатениот надоместок од членот 92-з на овој закон во делот за авторски и други хонорари, го распределуваат на следниот начин:

- до 8% од средствата добиени од надоместокот му се исплаќаат на режисерот доколку има дипломирано на режија и има снимано барем еден играна серија или филм, а доколку режисерот е почетник му се исплаќаат до 5%,

- до 8% од средствата добиени од надоместокот му се исплаќаат на продуцентот доколку има дипломирано на продукција, а доколку продуцентот е почетник му се исплаќаат до 5%,

- до 5% од средствата добиени од надоместокот му се исплаќаат на сценаристот доколку има дипломирано на сценарио, а доколку сценаристот е почетник му се исплаќаат до 3%,

- до 3,5 % од средствата добиени од надоместокот им се исплаќаат на „директорот на фотографијата, сценотографот, костимографот, монтажерот, авторот на музиката, дизајнот на аудиото и носителот на главната улога со најмногу до две главни улоги,

- до 2,5 % од средствата добиени од надоместокот им се исплаќаат на носителите на други улоги, односно други автори кои придонесуваат во филмот,

- до 2 % од средствата добиени од надоместокот им се исплаќаат на другите технички или неспоменати авторски членови на филмската екипа.

(2) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис до Комисијата доставуваат извештај за исплатениот надомест од ставот (1) од овој член.

(3) Комисијата може да направи увид во распределбата од ставот (1) на овој член со цел да ја испита веродостојноста на податоците од извештајот од ставот (2) на овој член.

(4) Доколку Комисијата при извршениот увид од ставот (3) на овој член утврди дека надоместокот не е распределен согласно ставот (1) од овој член, тогаш трговското радиодифузно друштво кое емитува телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс или јавниот радиодифузен сервис е должно да го врати исплатениот надомест во рок од 15 дена од денот на приемот на актот со кој е утврдено враќање на исплатениот надоместок.

#### Член 92-и

#### Обврска за достава на дигитална копија

По исплатата на надоместокот од членот 92-з на овој закон, трговското радиодифузно друштво кое емитува телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис се должни во рок од 15 дена од денот на исплатата на надоместокот до Кинотеката на Република Македонија да достават една дигитална копија од одобрен проект од членот 92-д на овој закон во максималната резолуција во која истиот е снимен.“

#### Член 4

Во членот 136 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата ќе определи кои обврзници во населените места кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса врз основа на ставот (2) на овој член, ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку кои се емитуваат програмските сервиси на МРТ.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

#### Член 5

Во членот 149 став (1) по точката 7) се додава нова точка 8) која гласи:

„8) не достави една дигитална копија од одобрен проект во максималната резолуција во која истиот е снимен до Кинотеката на Република Македонија (член 92-и);“

Точките 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15) стануваат точки 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16).

#### Член 6

Во членот 154 во ставот (2) бројот “30“ се заменува со бројот “90“.

#### Член 7

(1) За 2014 година исплатата на средствата согласно членот 92 став (10), се врши до крајот на декември 2014 година под услов трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и јавниот радиодифузен сервис да завршиле со производството на домашната документарна и/или домашната играна програма, до Министерството за информатичко општество и администрација да доставиле по една дигитална копија од сите снимени програми во максималната резолуција во која се снимени, како и да започнале со емитувањето на истите до крајот на декември 2014 година кое треба да заврши до 31 јануари 2015 година.

(2) Доколку целосното емитување на програмите не заврши до 31 јануари 2015 година, исплатените средства во целост се враќаат на Министерството за информатичко општество и администрација најдоцна до 15 февруари 2015 година а обврските утврдени во членот 92 ставови (8) или (9) се сметаат за неисполнети.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE

#### Neni 1

Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13,13/14, 44/14 dhe 101/14), në nenin 23 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Me përjashtim të dispozitës nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, për mosrespektimin të dispozitave nga nenet 91 dhe 92 paragrafët (8) dhe (9) të këtij ligji, drejtori i Agjencisë do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse pa miratuar paraprakisht aktvendim për vërejtje."

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pas fjalëve: "paragrafi (1)" shtohen fjalët: "dhe paragrafi (2)".

#### Neni 2

Neni 92 ndryshohet si vijon:

"(1) Radiodifuzerët janë të obliguar që në ditë të emetojnë së paku 30% program burimor të krijuar në Republikën e Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë duke filluar nga viti 2014. Prej vitit 2015, obligimi prej 30% rritet në 40%. Prej vitit 2016, obligimi prej 40% rritet në 50%.

(2) Si shmangie nga paragrafi (1) i këtij neni, servisi publik radiodifuziv obligohet që në ditë të emetojnë së paku 40% program burimor të krijuar në Republikën e Maqedonisë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Në vitin 2015 obligimi është 50%. Prej vitit 2016, obligimi prej 50% rritet në 60%. Sigurimi i servisit programor të Kanalit të Kuvendit përjashtohet nga këto obligime.

(3) Dispozitat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me serviset programore të formatit të specializuar.

(4) Shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm janë të obliguara që gjatë javës të emetojnë së paku tetë orë, e servisi publik radiodifuziv së paku 14 orë, muzikë instrumentale nga autorë maqedonas dhe autorë të bashkësive etnike që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, muzikë vokale dhe/ose vokale instrumentale, në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë, prej të cilës 50% duhet të jetë muzikë argëtuese instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale, ndërsa 50% muzikë popullore instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale, me ç'rast lejohet shmangie prej 5% në lidhje me ndarjen e emetimit të muzikës argëtuese dhe popullore instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale.

(5) Servisi publik radiodifuziv detyrohet që së paku në një servis programor televiziv dhe një të radios në gjuhën maqedonase dhe në servisin programor televiziv dhe të radios në gjuhët e bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, në ditë të sigurojë që së paku 50% nga muzika e emetuar, instrumentale, vokale dhe vokale-instrumentale burimore e krijuar në Republikën e Maqedonisë të jetë në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë.

(6) Radiodifuzerët janë të obliguar që së paku gjysmën e obligimit për muzikë të përcaktuar në paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni ta realizojnë në periudhën prej orës 7,00 deri në orën 19,00.

(7) Rregullat për realizimin e obligimeve të këtij neni më hollësisht i përcakton Agjencia.

(8) Shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital, obligohen që të prodhojnë dhe emetojnë së paku 10 orë program dokumentar vendor në periudhën prej orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor në vitin rrjedhës, kurse servisi publik radiodifuziv së paku 30 orë program dokumentar vendor në periudhën prej orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor në vitin rrjedhës.

(9) Shoqëritë tregtare radiodifuzive që emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital, obligohen që të prodhojnë dhe emetojnë së paku 20 orë program artistik vendor në periudhën prej orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor në vitin rrjedhës, kurse servisi publik radiodifuziv së paku 30 orë program artistik vendor në periudhën prej orës 7,00 deri në orën 23,00, më së voni deri më 25 nëntor në vitin rrjedhës.

(10) Shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe servisi publik radiodifuziv për plotësimin e obligimit për prodhim të përcaktuar në paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni, kanë të drejtë të kompensimit për mbulim të shpenzimeve në lartësi prej 50% që paguhet nga mjetet e buxhetit të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, të miratuar për atë dedikim e në bazë të vendimit nga neni 92-a i këtij ligji.

(11) Kompensimi nga paragrafi (10) i këtij neni, paguhet nëse programi dokumentar vendor dhe programi artistik vendor i përmban kriteret themelore në vijim:

- origjinalitet, autenticitet dhe kualitet të përmbajtjes së skenarit,

- qëndrueshmëri të produksionit të projektit televiziv të tipit të realizimit të projektit në lidhje me skenarin, buxhetin, ndërlikueshmërinë, planin dhe terminet për incizim dhe

- teknologji për produksion kur bëhet fjalë për program artistik vendor.

(12) Struktura e shpenzimeve që pranohen për mbulimin në pajtim me paragrafin (10) të këtij neni, si dhe kriteret e veçanta nga paragrafi (11) i këtij neni, më hollësisht përcaktohen me akt nënligjor që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(13) Programi dokumentar vendor nga paragrafi (8) i këtij neni dhe programi artistik vendor nga paragrafi (9) i këtij neni, konsiderohen se janë programe me interes publik për Republikën e Maqedonisë.

(14) Radiodifuzerët janë të obliguar që së paku gjysmën e përqindjes nga obligimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, ta realizojnë prej orës 7,00 deri në orën 19,00.

(15) Radiodifuzerët e radios janë të obliguar që në ditë, të sigurojnë së paku 40% nga muzika e emetuar instrumentale, vokale ose vokale-instrumentale, të jetë në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. Kjo dispozitë nuk ka të bëjë me servisin publik radiodifuziv.”

Neni 3

Pas nenit 92 shtohen 11 nene të reja 92-a, 92-b, 92-v, 92-g, 92-d, 92-gj, 92-e, 92-zh, 92-z, 92-x dhe 92-i, si vijojnë:

"Neni 92-a

#### **Shuma maksimale për pagim të kompensimit**

Shuma maksimale për pagim të kompensimit nga neni 92 paragrafi (10) i këtij ligji, për prodhim të programit dokumentar vendor dhe të programit artistik vendor sipas llojeve (filma televizivë, filma të animuar, seri dhe seriale, monodrama dhe drama, komedi të situatave, telenovela dhe opera sapunike), përcaktohet me vendim që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Neni 92-b

#### **Komisioni ndërresorial**

(1) Plotësimin e kriterëve nga neni 92 paragrafi (11) i këtij ligji, si dhe propozimin për pagimin e mjeteve për mbulimin e shpenzimeve për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor, i përcakton komisioni ndërresorial (në tekstin e mëtejme: Komisioni) të cilin e formon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(2) Komisioni përbëhet nga shtatë anëtarë dhe zëvendësit e tyre edhe atë me nga një përfaqësues dhe zëvendës nga: Ministria e Financave, Ministria e Kulturës, Agjencia për Film, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale, përfaqësues nga zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Drejtoria e të Hyrave Publike dhe Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

(3) Mandati i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Komision është dy vjet.

(4) Dispozitat nga neni 16 paragrafët (1) dhe (2) dhe neni 17 paragrafi (1) të këtij ligji në mënyrë përkatëse do të zbatohen edhe në aspekt të kushteve për zgjedhjen dhe ndërprerjen e mandatit të anëtarit dhe zëvendësit të tij.

(5) Anëtarët e Komisionit dhe zëvendësit e tyre gjatë zgjedhjes së tyre dorëzojnë deklaratë të verifikuar në noter se i plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 16 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji.

(6) Komisioni nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh kryetar dhe zëvendëskryetar i cili i konvokon dhe udhëheq mbledhjet e komisionit.

(7) Komisioni vendos me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

(8) Komisioni për punën e vet miraton Rregullore për punë.

#### Neni 92-v

#### **Kompetenca e komisionit**

(1) Fushëveprimi i punës së komisionit nga neni 92-b është që:

- ta miratojë propozim-projektin për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor,

- ta ndjekë procesin e prodhimit të propozim-projektit të miratuar për prodhim të programit artistik vendor dhe/ose programit dokumentar vendor,

- t'i kontrollojë dhe përcaktojë shpenzimet e bëra reale për prodhim të projektit të miratuar për prodhim të programit artistik vendor dhe/ose programit dokumentar vendor,

- të dorëzojë propozim te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për pagimin e shpenzimeve për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor.

(2) Komisioni për punën e vet te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dorëzon raport vjetor për punë për vitin paraprak. Raporti vjetor dorëzohet më së voni deri në fund të janarit në vitin rrjedhës.

#### Neni 92-g

#### **Thirrja publike**

(1) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të vendimit nga neni 92-a i këtij ligji, shpall thirrje publike për dorëzimin e kërkesës për miratim të projektit për prodhim të programit dokumentar vendor dhe programit artistik vendor, për të cilin do të kryhet pagim i kompensimit për mbulimin e shpenzimeve, që zgjat 15 ditë.

(2) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij

neni, te Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji, me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzojnë propozim-projekt për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor, për vitin rrjedhës.

(3) Propozim-projektin nga paragrafi (2) i këtij neni, veçanërisht përmban:

- Përshkrim dhe lloj të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor,

- Afat dhe dinamikë për prodhimin e tij (fillim dhe fund të prodhimit), me caktimin e lokacioneve,

- Resurse të parapara për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor,

- Konstruksion financiar të projektit dhe

- Person për kontakt (adresë, telefon, telefaks, e-mail).

#### Neni 92-d

#### **Miratimi i propozim-projektit**

(1) Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji, pas propozim-projekteve të marra nga neni 92-g paragrafi (2) i këtij ligji, më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e mbarimit të thirrjes publike nga neni 92-g paragrafi (1) i këtij ligji, vendos për plotësimin e kriterëve themelore nga neni 92 paragrafi (11) i këtij ligji.

(2) Komisioni propozim-projektet e miratuara, më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të tyre, i dorëzon te Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

#### Neni 92-gj

#### **Ndjekja e procesit të prodhimit**

(1) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv të cilëve u janë miratuar propozim-projektet në bazë të neni 92-d të këtij ligji, te Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji, dorëzojnë raport tekstual dhe foto raport për rrjedhën dhe fazat e prodhimit të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor, në të cilin qartë do të shihen pjesëmarrësit në projekt, tipi i pajisjes teknologjike të përdorur për incizim nëse bëhet fjalë për program artistik vendor dhe autenticiteti i lokacionit ose studios.

(2) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi radiodifuziv publik detyrohen që t'i mundësojnë këqyrje të lirë dhe ndjekje gjatë tërë procesit të prodhimit, kur këtë do ta kërkojë Komisioni.

(3) Ndjekjen në procesin e prodhimit me këqyrje të drejtpërdrejtë Komisioni mund ta kryejë në çdo kohë, në pajtim me afatin e propozuar dhe dinamikën për prodhim nga neni 92-g paragrafi 3 i këtij ligji, për çka përpilon procesverbal.

#### Neni 92-e

#### **Obligimi për njoftim të Agjencisë**

Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv detyrohen



që pesë ditë para fillimit me emetim të projektit të miratuar nga neni 92-d paragrafi (1) i këtij ligji, në formë të shkruar ose elektronike ta njoftojnë Agjencinë për periudhën e emetimit të të njëjtit.

Neni 92-zh

#### **Kërkesa për pagim të kompensimit**

(1) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv, pas realizimit të prodhimit dhe emetimit të propozim-projektit të miratuar nga neni 92-d paragrafi (1) i këtij ligji, më së voni deri më 30 nëntor në vitin rrjedhës në Komisionin nga neni 92-b i këtij ligji, të parashtrojnë kërkesë për pagim të kompensimit për mbulim të shpenzimeve për prodhim të projektit të miratuar nga neni 92-d i këtij ligji.

(2) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtrohet edhe listë e shpenzimeve të grupuara sipas strukturës, me dëshmi të bashkëngjitura.

Neni 92-z

#### **Kërkesa për të dhëna dhe përcaktim të shpenzimeve**

(1) Komisioni nga neni 92-b i këtij ligji në afat prej dy ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga neni 92-zh i këtij ligji, në Agjenci parashtron kërkesë për marrje të të dhënave me të cilat vërtetohet emetimi i realizuar i projektit të miratuar nga neni 92-d i këtij ligji.

(2) Agjencia detyrohet në afat prej dy ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni Komisionit t'ia dorëzojë të dhënat e kërkuara.

(3) Komisioni në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të dhënave nga paragrafi (2) i këtij neni, i përcakton shpenzimet e bëra reale për prodhim të projektit të miratuar nga neni 92-d i këtij ligji në pajtim me aktin nënligjor nga neni 92 paragrafi (12) i këtij ligji.

(4) Komisioni në afat prej dy ditëve nga dita e përcaktimit të shpenzimeve nga paragrafi (3) i këtij neni, parashtron propozim në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për pagim të shpenzimeve për prodhim të programit dokumentar vendor dhe/ose programit artistik vendor.

Neni 92-x

#### **Ndarja e kompensimit të paguar**

(1) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv, kompensimin e paguar nga neni 92-z i këtij ligji në pjesën e honorarëve autoriale dhe honorarëve tjera, e ndajnë në mënyrën në vijim:

- deri 8% të mjeteve të marra nga kompensimi i paguhen regjisorit nëse ka diplomuar në regji dhe ka incizuar së paku një seri ose film artistik, ndërsa nëse regjisor është fillestar i paguhen deri 5%,

- deri 8% të mjeteve të marra nga kompensimi i paguhen producentit nëse ka diplomuar në produksion, kurse nëse producenti është fillestar i paguhen deri 5%,

- deri 5% të mjeteve të marra nga kompensimi i paguhen skenaristit nëse ka diplomuar në skenar, kurse nëse skenaristi është fillestar i paguhen deri 3%,

- deri 3,5% të mjeteve të marra nga kompensimi u paguhen drejtorit të fotografisë, skenografit, kostumografit, montazhistit, autorit të muzikës, dizajnit të audios dhe bartësit të rolit kryesor me më së shumti deri dy role kryesore,

- deri 2,5% të mjeteve të marra nga kompensimi u paguhen bartësve të roleve tjera, përkatësisht autorëve tjerë të cilët kontribuojnë në film dhe

- deri 2% të mjeteve të marra nga kompensimi u paguhen anëtarëve tjerë teknikë ose anëtarëve tjerë të papërmendur autorialë të ekipit filmik.

(2) Shoqëritë tregtare radiodifuzive të cilat emetojnë servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv në Komision parashtrojnë raport për kompensimin e paguar nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Komisioni mund të kryejë këqyrje në ndarjen nga paragrafi (1) i këtij neni me qëllim që ta hetojë autenticitetin e të dhënave nga raporti i paragrafit (2) të këtij neni.

(4) Nëse Komisioni gjatë këqyrjes së realizuar nga paragrafi (3) i këtij neni konstaton se kompensimi nuk është ndarë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, atëherë shoqëria tregtare radiodifuzive e cila emeton servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital ose servisi publik radiodifuziv detyrohet ta kthejë kompensimin e paguar në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktit me të cilin është përcaktuar kthim i kompensimit të paguar.

Neni 92-i

#### **Obligimi për parashtrim të kopjes digjitale**

Pas pagimit të kompensimit nga neni 92-z i këtij ligji, shoqëria tregtare radiodifuzive e cila emeton servis programor televiziv të formatit të përgjithshëm në nivel shtetëror përmes kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial digjital dhe servisi publik radiodifuziv detyrohen në afat prej 15 ditëve nga dita e pagimit të kompensimit në Kinotekën e Republikës së Maqedonisë të parashtrojnë një kopje digjitale të projektit të miratuar nga neni 92-d i këtij ligji në rezolucion maksimal në të cilin i njëjti është incizuar."

Neni 4

Në nenin 136 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Agjencisë do të përcaktojë se cilët detyrës në vendbanimet, të cilët janë liruar nga pagimi i taksës radiodifuzive në bazë të paragrafit (2) të këtij neni, do të paguajnë taksë radiodifuzive për shkak të mbulimit të siguruar me sinjale radiodifuzive të NP Radiodifuzioni Maqedonas nëpërmjet të cilit emitohen serviset programore të RTM-së."

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Neni 5

Në nenin 149 paragrafi (1) pas pikës 7) shtohet pikë e re 8) si vijon:

"8) nuk parashtron një kopje digjitale të projektit të miratuar në rezolucion maksimal në të cilin i njëjti është incizuar në Kinotekën e Republikës së Maqedonisë (neni 92-i)."

Pikat 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dhe 15) bëhen pika 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) dhe 16).



**Член 2**

Во членот 81-в, алинејата 6 се менува и гласи:  
„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени),  
односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).“

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR NËPUNËS SHTETËRORË**

**Нени 1**

Нë Ligjin për nëpunës shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 6-a paragrafi (1) lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "Komisionin Shtetëror për Ankesa për Furnizime Publike dhe Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse".

**Нени 2**

Нë nenin 81-в, alineja 6 ndryshohet si vijon:  
"mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra),  
përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj)."

**Нени 3**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**4180.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за јавните службеници,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2014 година.

Бр. 07-3337/1  
3 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ**  
**СЛУЖБЕНИЦИ**

**Член 1**

Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/10, 36/11, 6/12, 24/2012, 15/13, 82/13 и 106/13), во членот 67 алинејата 6 се менува и гласи:

„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени),  
односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).“

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS**  
**PUBLIKË**

**Нени 1**

Нë Ligjin për nëpunës publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 52/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 67 alineja 6 ndryshohet si vijon:

“mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra),  
përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj).”

**Нени 2**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**4181.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ**  
**ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување на Кривичниот законик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2014 година.

Бр. 07-3342/1  
3 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

### Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 и 115/14), наслорот на членот 322 - а и членот 322- а се менуваат и гласат:

„Учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации

### Член 322-а

(1) Тој што спротивно на закон создава, организира, регрутира, превезува, организира превоз, опремува, обучува или на друг начин подготвува лице или група за учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организирани групи или поединечно, надвор од територијата на Република Македонија,

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(2) Тој што спротивно на закон на било кој начин, директно или индиректно, нуди, дава, обезбедува, бара, собира или прикрива финансиски средства, фондови, материјални средства или опрема кои целосно или делумно се наменети за извршување на делото од став (1) на овој член,

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(3) Државјанин на Република Македонија кој спротивно на закон учествува во или се обучува од страна на странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организирани групи или поединечно, надвор од територијата на Република Македонија,

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.

(4) Тој што спротивно на закон на собир, преку пишан текст, со аудио - визуелни снимки, преку социјалните мрежи или со било кој друг облик на комуникација повикува, со ширење или ставање на кој било друг начин на располагање на јавноста порака, или врбува или поттикнува друг на извршување на делата од ставовите (1), (2) или (3) на овој член,

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.

(5) Ако делото од ставовите од (1), (2), (3) или (4) на овој член е сторено врз дете, сторителот

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(6) Тој што го сокрива извршителот на делото од ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) на овој член, или помага во спречување на откривањето на делото или извршителот преку сокривање на средствата со кои е извршено делото, доказите или на било кој друг начин,

ќе се казни со затвор од една до пет години.

(7) Сторителот на делото од овој член кој ќе ги открие сторителите од ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) на овој член,

може да се ослободи од казна.

(8) За делото од ставот (3) на овој член нема да се казни сторителот кој има државјанство на државата во чии регуларни воени или полициски формација учествува, или кој е член на воени или паравоени формации или полициски сили под контрола на меѓународно признати влади или меѓународни организации.

(9) Обидот е казнив.

(10) Средствата и предметите употребени за извршување на делото, се одземаат.“

### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN E KODIT PENAL

### Neni 1

Në Kodin Penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/96, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 dhe 115/14), titulli i nenit 322-a dhe neni 322-a ndryshohen si vijojnë:

„Pjesëmarrja në ushtri, polici, formacione paraushtarake apo parapolicore të huaja

### Neni 322-a

(1) Ai që në kundërshtim me ligj krijon, organizon, rekruton, bart, organizon transport, pajis, trajnon apo në mënyrë tjetër përgatit personin apo grupin për pjesëmarrje në ushtri, polici, formacione paraushtarake apo parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.

(2) Ai që në kundërshtim me ligjin në cilëndo qoftë në mënyrë, drejtpërdrejt apo tërthorazi, ofron, jep, siguron, kërkon, grumbullon apo fsheh mjete financiare, fonde, mjete materiale apo pajisje që plotësisht apo pjesërisht dedikohen për kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni,

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.

(3) Shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili në kundërshtim me ligjin merr pjesë në trajnim apo trajnohet nga ushtria, policia, formacionet paraushtarake apo parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.

(4) Ai që në kundërshtim me ligjin në tubim, përmes rrejtës të shkruar, me incizime audiovizuale, përmes rrjeteve sociale apo me çfarëdo forme tjetër të komunikimit fton, me përhapje apo vënie në çfarëdo mënyre tjetër në disponim të opinionit porosi, apo rekruton apo nxit tjetrin në kryerjen e veprave nga paragrafët (1), (2) ose (3) të këtij neni,

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.

(5) Nëse vepra nga paragrafët (1), (2), (3) ose (4) të këtij neni është kryer ndaj fëmijës, kryerësi

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.

(6) Ai i cili e fsheh kryerësin e veprës nga paragrafët (1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij neni, apo ndihmon në pengimin e zbulimit të veprës apo kryerësit përmes fshehjes së mjeteve me të cilat është kryer vepra, dëshmive apo në çfarëdo mënyre tjetër,

do të dënohet me burg prej një viti deri në pesë vjet.

(7) Kryerësi i veprës nga ky nen i cili do t'i zbulojë kryerësit nga paragrafët (1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij neni,

mund të lirohet nga dënimi.

(8) Për veprën nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk do të dënohet kryerësi i cili ka shtetësi të shtetit në formacionet e rregullta ushtarake apo policore të të cilit merr pjesë, apo i cili është anëtar i formacioneve ushtarake apo paraushtarake ose forcave policore nën kontrollin e qeverive apo organizatave ndërkombëtare të pranuar ndërkombëtarisht.

(9) Tentimi është i ndëshkueshëm.

(10) Mjetet dhe sendet e përdora për kryerjen e veprës, merren."

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 4182.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро на Друштвото за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт Ресен, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско езеро број 41-10549/1 од 30 декември 2013 година.

2. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт - Ресен достави понуда со број 08-2881/1 од 17 март 2014 година.

3. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт Ресен ги исполни условите содржани во Јавниот повик и тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 8.963.955 (осум милиони деветстотини шеесет и три илјади деветстотини педесет и пет) денари за период од шест години. Начинот и роковите за плаќање на концесискиот надоместок ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5081/1  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 4183.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА СПОРТСКА САЛА ДТВ ПАРТИЗАН КАРПОШ 4 НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се иззема стопанисувањето на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија на недвижна ствар спортска сала ДТВ Партизан Карпош 4 со вкупна површина од 2.623 м<sup>2</sup>, евидентирана на КП бр. 1227/1, КО Карпош, запишана во Имотен лист бр. 4917 сопственост на Република Македонија и тоа:

- Број на зграда 1, намена на зграда – помошни простории, влез 1, Кат ПО, Број 1 со површина од 1.126 м<sup>2</sup>;

- Број на зграда 1, намена на зграда - (зграда за физичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со површина од 910 м<sup>2</sup>;

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за физичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –1, Број 1 со површина од 270 м<sup>2</sup> и

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за физичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со површина од 317 м<sup>2</sup>.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6881/1  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

### 4184.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.09.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА**  
**СПОРТСКИ ЦЕНТАР КАЛЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ**  
**ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ**  
**ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се иззема стопанисувањето на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија на Спортскиот центар Кале, евидентиран на КП бр. 5520 и КП бр.5526, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр. 101667 сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6881/2  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**4185.**

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2013 69/2013, 27/2014 и 42/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ**  
**СТОПАНИСУВА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА**  
**СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО**  
**СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор сопственост на Република Македонија со право на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија и тоа:

1. Деловен простор во Струмица - Трибини, на адреса „Стадион“, евидентирани на Имотен лист број 13135, кој се наоѓа на КП бр.18/1, КО Струмица и тоа: број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат ПР, Намена на посебен дел од зграда ТР со внатрешна површина од 163 м2, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 2, Кат 1, Намена на посебен дел од зграда ТР, со внатрешна површина од 1.553 м2, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 3, Кат ПР, Намена на посебен дел од зграда ТР, со внатрешна површина од 199 м2, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат 1, Намена на посебен дел од зграда ТР, со внатрешна површина од 1247 м2;

2. Деловен простор во Струмица - Фудбалски терен, на адреса „Стадион“, евидентиран на Имотен лист бр.13135, кој се наоѓа на КП 18/1, КО Струмица, бр. на зграда 6, намена на зграда и друг објект Б 6-1, Влез 1, Кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со внатрешна површина од 16.073 м2;

3. Деловен простор во Струмица - Подтрибински простор, на адреса „Стадион“, евидентиран на Имотен лист број 51331, кој се наоѓа на КП бр.10/1, КО Струмица и тоа: број на зграда 4, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 539 м2, број на зграда 5, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 59 м2, број на зграда 6, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 97 м2 и

-Подтрибински простор, на адреса „Стадион“, евидентиран на Имотен лист број 51331, кој се наоѓа на КП бр.18/1, КО Струмица и тоа: број на зграда 1, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 85 м2, број на зграда 1, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 36 м2, број на зграда 1, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 261 м2, број на зграда 1, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 24 м2, број на зграда 2, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1998 м2, број на зграда 2, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 794 м2, број на зграда 3, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1255 м2, број на зграда 3, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 2528 м2, број на зграда 4, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 333 м2, број на зграда 5, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м2, број на зграда 5, намена на зграда Д3 (спорт и рекреација), влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 42 м2.

Проценетата пазарна вредност од став 1 точки 1, 2 и 3 изнесува 2.384.531,60 Евра или во денарска противвредност според среден курс на НБРМ 146.660.616,00 денари, која е и почетна цена за јавното наддавање.

Член 2

Се овластува Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6881/3  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4186.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 9 НА РЕКА ЈАДОВСКА**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Јадовска со референтен број 9, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје, ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18 Скопје-Гази Баба, со понуда бр. 02-6266/48 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Јадовска слив на Мала река за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m <sup>3</sup> /s
1.	9	Јадовска	3.200	1,6

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок, кој вкупно изнесува 38.640.000,00 денари. Концесионерот е должен да го плати еднократниот надомест во рок не подолг од 15 дена од денот на потпишување на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесијата дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7296/1  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4187.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 250 НА РЕКА СТРОВИЈА**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Стровија со референтен број 250, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на

концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година понудувачот ДГРПТУ Минт-Инженеринг довел, со ЕМБС 6032397 со седиште на ул. „8“ бр.42, Батинци, Студеничани, достави понуда 02-6266/42 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДГРПТУ Минт-Инженеринг довел Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Стровија слив на река Градешка за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m <sup>3</sup> /s
1.	250	Стровија	425	0.325

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДГРПТУ Минт-Инженеринг довел Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 3.112.500,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7296/2  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

## 4188.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 309 НА РЕКА ЧЕМПЛЕСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи на река Чемплеска со референтен број 309, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на ДГРПТУ Минт - Инженеринг довел, со ЕМБС 6032397 со седиште на ул. „8“ бр.42, Батинци, Студеничани, со понуда бр: 02-6266/42 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Понудувачот ДГРПТУ Минт - Инженеринг довел Скопје и ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Чемплеска слив на река Бабуна за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m <sup>3</sup> /s
1.	309	Чемплеска	495	0.350



4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДГРПТУ Минт-Инженеринг дооел Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 2.527.500,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7296/3  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4189.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 352 НА РЕКА ЗРНОВСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Зрновска со референтен број 352, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на понудувачот ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје, ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18 Скопје-Гази Баба, со понуда број 02-6266/48 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Зрновска слив на река Брегалница за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m <sup>3</sup> /s
1.	352	Зрновска	1.990	1.915

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДВНПГМПУ Рад-ком ДООЕЛ Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 20.873.001,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7296/4  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 4190.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 364 НА РЕКА ШТАЛКОВСКА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа со референтен број 364 на

река Шталковска, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година.

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по објавениот јавен повик, не е доставена ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7296/5  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 4191.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.9.2014 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ВО ГРУПА, ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 80, 81, 82 И 84 НА РЕКА ПЕНА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи на река Пена во група, на локации означени со референтен број 80, 81, 82 и 84 спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година.

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични централи од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по објавениот јавен повик, не е доставена ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7296/6  
2 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

4192.

Врз основа на член 91 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство, донесе

**П Р А В И Л Н И К****ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената установа, а согласно со начелата на достапност, рационалност, ефикасност и континуираност на здравствената заштита.

**Член 2**

Во внатрешните организациони единици, кои претставуваат организациско-техничка целина во процесот на работата, во зависност од видот на здравствената установа, делокругот на работа е за:

1. Служба - вршење здравствени услуги од една или повеќе области од здравствената дејност на здравствениот дом. Одделни здравствени услуги од една или повеќе области од здравствената дејност на службата може да се спроведува и во пункт кој се наоѓа на друга локација.

2. Депо за лекови - обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал за вршење на здравствената дејност во здравствен дом.

3. Оддел - вршење на здравствени услуги од здравствената дејност на болница, институт, универзитетски институт, универзитетска клиника и клиника во универзитетски клинички центар.

4. Одделение - вршење на болничка односно специјалистичко консултативна и дејност по одделни специјалности во болница и институт, при што во одделението за интензивно лекување и нега се врши интензивна нега и терапија.

5. Отсек - вршење на одделни работи од здравствената дејност што ја вршат во болница и институт во кои се врши болничка односно специјалистичко консултативна и здравствена заштита.

6. Болничка аптека - обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал во болница, институт, универзитетски институт, универзитетска клиника и универзитетскиот клинички центар.

7. Клиника - вршење специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита од одредена специјалност од здравствената дејност во универзитетскиот клинички центар.

**Член 3**

Минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствени установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената установа, изнесува за:

1. Служба – најмалку седум вработени од кои најмалку двајца доктори на медицина, специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

2. Депо за лекови - најмалку еден вработен дипломиран фармацевт,

3. Оддел во болница и институт – најмалку седум вработени од кои најмалку двајца доктори на медицина, специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

4. Оддел во универзитетски институт и универзитетска клиника - најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

5. Одделение– најмалку пет вработени од кои најмалку двајца доктори на медицина, специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

6. Отсек - најмалку четири вработени од кои најмалку двајца доктори на медицина, специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

7. Болничка аптека - најмалку еден вработен дипломиран фармацевт, и

8. Клиника - најмалку 40 вработени здравствени работници и здравствени соработници.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7751/2

29 август 2014 година  
СкопјеМинистер за здравство,  
Никола Тодоров, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА**

4193.

Врз основа на член 16 став (5) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА КАТАЛОГОТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШИФРИТЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, КАКО И НАЧИНОТ НА Внесување и бришење на работните места од КАТАЛОГОТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од Каталогот на работните места во јавниот сектор (во натамошниот текст: Каталогот).

## Член 2

(1) Каталогот се води во форма на електронски регистар.

(2) Каталогот ги содржи следните податоци за секое работно место:

- реден број,
- шифра,
- назив на работно место, односно звање, стручен или научен назив,
- класификација,
- потребно образование,
- потребен работен стаж,
- потребно познавање на странски јазик,
- потребно познавање на работа со компјутери,
- краток опис на работите и работните задачи,
- датум на внесување во каталогот, и
- датум на бришење од каталогот.

## Член 3

(1) Шифрата на работното место претставува единствена алфанумеричка ознака на идентификационите податоци за секое работно место во Каталогот.

(2) Шифрата на работното место се состои од броеви и букви, распоредени во пет групи, и тоа:

- Прва група: три големи букви кои го изразуваат скратениот назив на институцијата, а кај институциите кои вршат дејности од јавен интерес, го изразуваат скратениот назив на дејноста,

- Втора група: двоцифрен број кој ја изразува групата на работното место,

- Трета група: двоцифрен број кој ја изразува подгрупа на работното место во рамките на групата,

- Четврта група: голема буква, која ја изразува категорија на работното место во рамките на подгрупата и двоцифрен број кој го изразува нивото на работното место во рамките на категоријата, и

- Петта група: двоцифрен број, кој го изразува редниот број на работното место во истата група, подгрупа, категорија и ниво, кое има различен назив, односно звање.

## Член 4

(1) Внесувањето, промената и бришењето на податоците од член 2 став (2) на овој правилник се врши врз основа на барање за внесување, промена односно бришење на податоци поднесено од страна на организационата единица за човечки ресурси на институцијата, односно административниот службеник кој ги врши работите на организационата единица за човечки ресурси во институции во кои има помалку од 30 вработени.

(2) Барањето за внесување на ново работно место се поднесува секогаш кога институцијата има потреба од систематизирање и пополнување на работно место кое не постои во Каталогот.

(3) Барање за промена на податоците во Каталогот се поднесува кога институцијата има потреба од промена на податоците внесени во Каталогот за определено работно место.

(4) Барање за бришење се поднесува кога институцијата нема потреба од работно место кое постои во Каталогот, доколку истото не е систематизирано во друга институција.

(5) Барањето од став (1) на овој член содржи:

- наслов,
- назив на институцијата,
- шифра на работно место,
- назив на работно место, односно звање, стручен или научен назив,
- класификација на работно место,
- потребно образование,
- потребен работен стаж,
- потребно познавање на странски јазик,
- потребно познавање на работа со компјутери,
- краток опис на работите и работните задачи,
- образложение на причините поради кои се бара внесување, промена или бришење на податоци,
- датум на пополнување на барањето,
- место за печат, и
- потпис на раководното лице од институцијата.

## Член 5

(1) Врз основа на барањето од член 4 став (1) од овој правилник се врши внесување, промена односно бришење на податоци во Каталогот, најдоцна 15 дена од денот на приемот на барањето.

(2) Доколку институцијата побарала внесување на работно место кое веќе постои во Каталогот, се известува институцијата за редниот број и шифрата на тоа работно место.

(3) Доколку институцијата побарала промена на податоци во Каталогот, а со истите може да се влијае на актите за систематизација на работните места на други институции се известува институцијата, со укажување дека доколку се нужни таквите промени институцијата може да побара внесување на ново работно место во Каталогот.

(4) Доколку институцијата побарала бришење на податоци во Каталогот, а со истите може да се влијае на актите за систематизација на работните места на други институции, за тоа се известува институцијата која го поднела барањето.

(5) Доколку не се работи за некој од случаите од став (2), (3) или (4) на овој член, најдоцна пет дена од приемот на барањето се врши внесување, промена, односно бришење на податоците од Каталогот.

## Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнување на примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14).

Бр. 14/2-2766/2  
29 август 2014 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

**4194.**

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР  
РОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР,  
НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ, НАЧИНОТ  
НА ПРИСТАП, КОРИСТЕЊЕ, ОБРАБОТКА НА  
ПОДАТОЦИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕ  
ДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА  
И БЕЗБЕДНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработката на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците.

## Член 2

Регистарот на вработените во јавниот сектор (во натамошниот текст: Регистарот), претставува електронска база на податоци за вработените во јавниот сектор, до која е обезбеден веб-базиран пристап.

## Член 3

Регистарот се води во електронска форма и ги содржи следните податоци за вработените во јавниот сектор:

- единствен личен идентификатор;
- име и презиме;
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);
- пол;
- датум на раѓање;
- место на раѓање;
- држава на раѓање;
- припадност на заедница;
- адреса на живеење;
- место на живеење;
- општина на живеење;
- службена електронска пошта и контакт телефон;
- инвалидност (да/не);
- категорија на инвалидност;
- ниво на квалификации (број на кредити според ЕКТС, ЕЦВЕТ или МКСОО, односно степен на образование);
- образовна институција и насока;
- работни компетенции: општи и посебни;
- назив на институцијата во која е вработен;
- шифра на работно место;
- звање и/или назив на работно место;
- организациона единица во која е вработен;
- основ и датум на пријава;
- вид на вработување (определно/неопределено, полно/скратено работно време);
- податоци за претходните вработување (датум на пријава и одјава и институција);
- податоци за обуки (посетени/спроведени);
- податоци за менторство (ментор/лице под менторство);
- податоци за дисциплинската и материјална одговорност;

- податоци за оценувањето на вработениот за претходните три години;
- податоци за мобилноста на вработениот; и
- податоци за висината на платата и на надоместите од плата.

## Член 4

(1) Податоците од член 3 од овој правилник во Регистарот се внесуваат од страна на овластените лица за пристап од институциите на јавниот сектор, преку пополнување на соодветни електронски формулари.

(2) Заради внесување на податоците од член 3 од овој правилник, на институциите на јавниот сектор, им се овозможува авторизиран пристап до Регистарот, се планира и организира внесувањето, користењето и контролата на тие податоци.

(3) Пристапот од став (3) на овој член се обезбедува преку корисничка сметка (корисничко име и лозинка) кој се доделува на секоја институција на јавниот сектор.

(4) Известувањето на институциите за податоците од нивната корисничка сметка се испраќа по писмен пат.

## Член 5

(1) Пристап до Регистарот имаат внатрешните корисници, лица вработени во Министерството за информатичко општество и администрација, и тоа:

- корисници - администратори, и
- корисници - раководен кадар.

(2) Пристап до Регистарот имаат надворешни корисници, лица вработени во институциите, и тоа:

- корисници - раководен кадар,
- корисници од одделенијата за човечки ресурси, и
- корисници - вработени.

## Член 6

(1) Внатрешните корисници - администратори ги извршуваат работите во врска со управувањето, одржувањето и обезбедувањето на функционалноста на регистарот, во смисла на обезбедување непречен пристап до податоците во регистарот.

(2) Внатрешните корисници - раководен кадар ги извршуваат работите во врска со обработката и користењето на податоците за изработка на годишен извештај за сите вработени.

(3) Надворешните корисници - раководен кадар ги извршуваат работите во врска со обработката и користењето на податоците за изработка на годишен извештај за вработените во институцијата.

(4) Надворешните корисници од одделенијата за човечки ресурси ги извршуваат работите во врска со увидот во внесените податоци за вработените од сопствената институција во смисла на контрола, со можност за менување на податоци.

(5) Надворешните корисници - вработени имаат можност за увид во внесените податоци за вработениот;

(6) Секој корисник има пристап до регистарот преку корисничка сметка (корисничко име и лозинка).

(7) Секоја корисничка сметка на надворешен корисник се однесува на привилегија за пристап или ажурирање на податоците исклучиво за институцијата во која е вработен надворешниот корисник.

## Член 7

(1) Вработениот во институцијата на јавниот сектор, има можност да изврши увид во податоците од Регистарот, кои се однесуваат на него, преку неговата корисничка сметка.

(2) Доколку корисникот - вработен утврди дека внесите податоците во Регистарот, кои се однесуваат на него, се неистинити или настанала промена која се одразува на податоците од Регистарот, има право до организационата единица за управување со човечки ресурси, односно администрацијата кој ги врши работите на организационата единица за управување со човечки ресурси во институцијата со помалку од 30 вработени, во својата институција, да поднесе барање за промена на неговите податоци.

(3) Врз основа на барањето од став (2) на овој член, од страна на организационата единица за управување со човечки ресурси се врши проверка на внесените податоците и доколку се утврди основаност на податоците во барањето од став (2) на овој член, а врз основа на постоечки докази или докази приложени од страна на корисникот, податоците од Регистарот се усогласуваат со новодоставените податоци.

## Член 8

При обработка на податоците во Регистарот се обезбедува можност за:

1. утврдување на работната станица и корисничкото име со кое е пристапено до Регистарот, заедно со времето и датумот на пристап и запис на овие податоци;

2. изготвување на извештаи за сите регистрирани промени (дополнувања, измени и бришења) направени во регистрите на лични податоци, заедно со корисничкото име, идентификацијата на работната станица и времето и датумот на промената.

## Член 9

За безбедност на податоците во Регистарот се преземаат технички и организациски мерки согласно прописите за заштита на личните податоци, а особено за:

1) евидентирање на авторизираниот пристап до регистарот;

2) одбивање пристап на неовластени лица до опремата за обработка на податоците;

3) спречување на неовластена обработка на податоци;

4) прегледување и откривање на записите за сите извршени операции во системот за обработка на податоци;

5) обезбедување на резервни копии на податоците со цел за обновување на податоците во случај на блокирање или неправилно функционирање на системот и

6) обезбедување на правилно функционирање на Регистарот во случај на промена на системите за обработка на податоци.

## Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14).

Бр. 14/2-2766/3  
29 август 2014 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

## 4195.

Врз основа на член 44 став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/14), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРАНСФЕР  
ЛИСТИ НА МОЖНИ ПРЕЗЕМАЊА НА ВРАБО-  
ТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, НАЧИНОТ НА  
ВОДЕЊЕТО, НАЧИНОТ НА ПРИСТАП, КАКО И  
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОР-  
НОСТ ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА И БЕЗБЕДНОСТА  
НА ПОДАТОЦИТЕ**

## Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците кои се содржат во трансфер листата.

## Член 2

Трансфер листата се води во електронска форма и ги содржи следните податоци за вработените:

- реден број на вработениот на трансфер листата;
- група, подгрупа, категорија и ниво на работното место на кое е распореден;
- место на живеење;
- општина во која се наоѓа работното место на кое е распореден;
- степен на образование;
- назив на образовна институција каде го стекнал образованието;
- насока на образованието;
- општи компетенции;
- посебни компетенции;
- вкупно работно искуство;
- работно искуство во институцијата;
- нето плата на работното место;
- матичен број на институција;
- назив на институција;
- статус на мобилноста.

## Член 3

(1) Евидентирање на вработениот на трансфер листата која ја води Министерството за информатичко општество и администрација се врши врз основа на барање кое вработениот кој сака да биде преземен во друга институција, односно раководното лице на институцијата која има вработен кој може да биде преземен од друга институција, го доставува преку организационата единица за човечки ресурси, односно административниот службеник кој ги врши работите на организационата единица за човечки ресурси во институцијата со помалку од 30 вработени.

(2) Врз основа на поднесено барање кон кое е приложен табеларен приказ во електронска форма кој ги содржи податоците од член 2 од овој правилник, евидентирањето на трансфер листата се врши најдоцна до 15 дена од денот на приемот на барањето од став (2) на овој член.

(3) Статусот на мобилноста на вработениот може да биде:

- слободен за преземање,  
- побарана согласност за преземање од Министерството, односно од органот надлежен за давање на согласност за годишниот план за вработување на институцијата во однос на буџетот,  
- добиена согласност за преземање од Министерството, односно од органот надлежен за давање на согласност за годишниот план за вработување на институцијата во однос на буџетот,  
- добиена согласност од вработениот доколку истиот е евидентиран на трансфер листата по потреба на институцијата, односно од раководното лице на институцијата во која е вработен доколку истиот е евидентиран на трансфер листата по свое барање, или  
- преземен.

(4) Секоја промена на статусот од став (3) на овој член, се евидентира најдоцна за три работни дена од настанувањето.

#### Член 4

(1) Од страна на Министерството за информатичко општество и администрација се овозможува авторизиран пристап до трансфер листата, на секретарите, односно раководните лица на институциите во кои не се назначуваат секретари или од нив овластени лица.

(2) Пристапот од став (1) на овој член се обезбедува преку кориснички налог (корисничко име и лозинка) се доделува од страна на министерството на секоја институција на јавниот сектор.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од денот на отпочнувањето на примена на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/14).

Бр. 14/2-2766/4  
29 август 2014 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**4196.**

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), на ден 1.9.2014 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Јорданка Клетничка судија на Основниот суд Скопје II – Скопје, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 1.9.2014 година.

Бр. 07-1539/1  
1 септември 2014 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска**, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

**4197.**

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

#### Член 1

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/13, 88/14 и 110/14), во членот 3 став (2) по зборот „документација,“ се додаваат зборовите: „премерот за изготвување на геодетски елаборати за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти,“.

#### Член 2

Одредбата од членот 1 на овој правилник ќе се применува до истекот на рокот за доставување на геодетски елаборати утврден со Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-13641/3  
29 август 2014 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Анета Јорданова**, с.р.

## СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**4198.**

Советот на јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 66 став 1 т.1 и став 2 од Закон за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/07) член 44 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) и член 41 од Деловникот за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на седница одржана на 3.9.2014 година ја донесе следната

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

#### I

На Ванчо Музелов, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител по сопствено барање.





нот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат<sup>(\*)</sup> и се врши по претходно известување на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата),

2) Украсни водни животни кои се одгледуваат во некомерцијални аквариуми,

3) Диви водни животни кои се уловени и наменети за исхрана на луѓето и

4) Водни животни уловени и наменети за производство на рибина смеска, добиточна храна од риба, рибено масло и слични производи.“

#### Член 2

Во членот 3 став (2) по точката 1) се додаваат осумнаесет нови точки 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) 15), 16), 17), 18) и 19) кои гласат:

„ 2) „животни од аквакултура“ се водни животни од сите старосни категории, вклучително и икра и семе/гамети, одгледувани на одгледувалиште вклучително и било кои водни животни од природата наменети за одгледување во одгледувалиште;

3) „дејност за производство на аквакултура“ е извршување на активности поврзани со одгледување, чување или култивација на животни од аквакултурата од јавно или приватно претпријатие, со профитабилна или непрофитабилна цел;

4) „одгледувач на аквакултура“ е физичко или правно лице одговорно да обезбеди дека дејностите за производство на аквакултура, кои се под нивна контрола, ги исполнуваат во согласност со условите од овој правилник;

5) „водно животно“ подразбира:

а) риби кои припаѓаат на супер класата Agnatha и класите Chondrichthyes и Osteichthyes,

б) мекотели кои припаѓаат на фамилија Phylum Mollusca и

в) ракови кои припаѓаат на подфамилијата Subphylum Crustacea;

6) „одгледувалиште за аквакултура“ подразбира објект, просторија, затворен/ограден регион или простор или инсталација во кој се врши дејност за производство на аквакултура и каде животни од аквакултурата се одгледуваат со цел да се пласираат на пазарот, со исклучок на оние каде диви водни животни кои се уловени или фатени за целите на човекова исхрана, привремено се чуваат за обработка без да се хранат;

7) „одгледување на аквакултура“ е чување на животни од аквакултурата во одгледувалишта или во дел каде се одгледуваат мекотели;

8) „украсни водни животни“ се водни животни кои се чуваат, одгледуваат или се пласираат на пазарот единствено за украсни цели;

9) „рибници за рекреативен риболов“ се езера и други инсталации каде популацијата се одржува единствено за рекреативно риболовство преку обновување на животните од аквакултура;

10) „болест“ подразбира состојба на инфекција со еден или повеќе етиолошки причинители кај водните животни изразена со или без клиничка манифестација;

11) „зони или оддели слободни од болести“ се зони или оддели кои се прогласени дека немаат болести во согласност со членовите 16-а или 16-б од овој правилник;

12) „епидемиолошка единица“ е група на водни животни на одредена локација која дели приближно ист ризик на изложеност на причинители на болеста. Овој ризик може да постои поради тоа што делат заедничка водна средина, или поради тоа што врз основа на практиките за управување со водните животни постои веројатност дека причинителот на болеста во/од една група на животни брзо ќе се рашири на друга група на животни;

13) „зголемена смртност“ е необјаснета смртност значително над нивото на она што се смета за нормално за едно одгледувалиште или дел каде се одгледуваат мекотелите под услови кои преовладуваат. Што ќе се смета за зголемена смртност ќе биде решено меѓу одгледувачот и официјалниот ветеринар;

14) „инфекција кај водни животни“ е присуство на причинители на болести кои се размножуваат, се латентни или се шират на друг начин, во или на домаќинот;

15) „заразена зона или оддел“ е зона или оддел каде е познато дека се појавила инфекција кај водните животни;

16) „карантин“ е одржување на група на водни животни во изолација без директен или индиректен контакт со други водни животни, со цел да се изврши опсервација во одреден временски период и доколку е потребно тестирање и третман на водните животни, вклучувајќи и соодветен третман на отпадните води;

17) „приемчиви видови“ се сите видови на водни животни кои подлежат на инфекција со причинител на болест по природен пат или преку експерименти кои се спроведени како инфекцијата да е добиена по природен пат;

18) „вектор“ е вид на животно кој не е подложно на болест, но кој може да ја рашири болеста преку пренос на патогени причинители на болеста од еден домаќин на друг;

19) „зона“ е јасно дефинирана географска област со хомоген хидролошки систем кој се состои од дел од водниот слив од изворот/ите до природна или вештачка бариера која го спречува мигрирањето на водни животни од пониските делови на водниот тек нагоре, цел воден сливен тек од извор (и) до сливот, или повеќе од едно сливен тек, вклучувајќи ги и неговите притоки, врз основа на епидемиолошката врска меѓу притоците до сливот;“

Точките 2) и 3) стануваат 20) и 21).

#### Член 3

Во членот 9 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Препораките за фреквенцијата на шемите за надзор на здравствената состојба, во зависност од здравствениот статус на зоната или одделот, се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. Овој надзор се применува без да е во спротивност со земањето примероци и надзорот кои се вршат во согласност со членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, и 19 од Правилник за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни<sup>(\*)</sup> или членовите 16-а, став (3), 16-б, став (2) и 16-г од овој правилник.“

## Член 4

Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) При ставање во промет, во случај кога животните се внесуваат во земја, зона или оддел кој е слободен од болести во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник или подлежи на надзор или програма за искоренување болести во согласност со Законот за ветеринарно здравство<sup>(\*)</sup>, аквакултурата треба да биде придружена со ветеринарно здравствен сертификат за:

- 1) одгледување и порибување, или
- 2) понатамошна обработка пред да се стават во промет за исхрана на луѓе, освен кога:

(а) рибите, пред испраќање се убиваат, колат и евисцираат;

(б) мекотелите и раковите се испраќаат како непреработени или преработени производи.“

## Член 5

Во членот 13 ставот (6) се менува и гласи:

„(6) Агенцијата може да одлучи аквакултурата да доаѓа од земја, зона или оддел кои се слободни од болест во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник.“

## Член 6

Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) При внес на аквакултура за одгледување или за порибување во земја, зона или оддел кои се слободни од болест во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник, видовите на аквакултура кои се приемчиви на таа болест треба да потекнуваат од земја, зона или оддел кои се исто така слободни од таа болест.“

## Член 7

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Доколку податоците од научните истражувања или искуството од пракса покажуваат дека видовите аквакултура, кои не се наведени во Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат<sup>(\*)</sup>, можат да бидат вектори на одредена болест, треба да се обезбеди дека при нивното внесување во земја, зона или оддел слободни од таа болест во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник, заради одгледување или порибување:

- 1) потекнуваат од земја, зона или оддел кои се слободни од таа болест, или
- 2) се чуваат во карантин во вода во која, во соодветен временски период, не е присутен причинителот на болеста за која станува збор, што се докажува со податоците од научните истражувања или искуството од пракса, дека е доволно за да се намали ризикот, до прифатливо ниво, за да се спречи преносот на болеста.“

## Член 8

Членот 16 се менува и гласи:

„(1) Аквакултурата која е приемлива на една или повеќе не-егзотични болести од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на

болести кои задолжително се пријавуваат<sup>(\*)</sup>, и производите од аквакултурата, може да се стави во промет за понатамошна преработка во земја, зона или оддел кои се слободни од болести во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник, доколку се во согласност со еден од следните услови:

- 1) доаѓаат од земја, зона или оддел слободни од болеста,
- 2) се преработени во одобрен објект во услови со кои се спречува ширење болести,
- 3) рибите, се убиваат, колат и евисцираат пред испраќање, или
- 4) мекотелите и раковите, се испраќаат како непреработени или преработени производи.

(2) При ставање во промет за понатамошна преработка на жива аквакултура од видови кои се приемчиви на една или повеќе не-егзотични болести од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат<sup>(\*)</sup> во земја, зона или оддел кој е слободен од тие болести во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник може привремено да се складираат на местото на преработка доколку:

- 1) доаѓаат од земја, зона или оддел кој е слободен од таа болест, или
- 2) привремено се чуваат во центри за испорака, пречистителни центри или слично кои поседуваат систем за третман на отпадни води со кој се уништува причинителот на болеста, или каде отпадната вода подлежи на други видови третмани со кои, до прифатливо ниво, се намалува ризикот од пренесување на болестите во природните води.

## Член 9

По членот 16 се додаваат пет нови члена 16-а, 16-б, 16-в, 16-г и 16-д кои гласат:

## „Член 16-а

**Прогласување на статус на земја слободна од болест**

(1) Земја може да се прогласи за слободна на една или повеќе не-егзотични болести согласно болести од листата дадена во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат доколку се усогласени условите од став (2) на овој член и:

- 1) ниту еден од видовите приемчиви на болеста не се присутни на територијата на земјата; или
- 2) не постојат податоци со кои може да се потврди опстанок на патогениот причинител во водите на земјата; или
- 3) се исполнети условите пропишани во Прилог 5, Дел I кој е составен дел на овој правилник.

(2) Земјата треба да воспостави соодветен заштитен појас на своја територија доколку соседната земја или сливното подрачје кое е заедничко со соседната земја не се прогласено за слободно на болест. Постапувањето на заштитниот појас треба да овозможи заштита на слободниот статус на земјата од пасивно внесување на болеста.

(3) Директорот согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство може да пропише правила за спроведување на надзор, земање на мостри и методи за лабораториска дијагностика за прогласување на статус на земја слободна од болест.

**Член 16-б**

**Прогласување на статус на зона или оддел слободни од болест**

(1) Земја може да прогласи зона или оддел на својата територија за слободни на една или повеќе не-егзотични болести дадени во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат доколку:

1) ниту еден од видовите приемчиви на болеста не се присутни во зоната или одделот или водениот извор; или

2) не постојат податоци со кои може да се потврди опстанок на патогениот причинител во водите во зоната, одделот или друг воден извор, или

3) зоната или одделот ги исполнуваат условите во од Прилог 5, Дел II кој е составен дел на овој правилник.

(2) Директорот согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство може да пропише правила за спроведување на надзор, земање на мостри и методи за лабораториска дијагностика за да се прогласување на статус на слободна од болест зона или оддел на својата територија.

**Член 16-в**

**Листа на зони и оддели прогласени за слободни**

Агенцијата воспоставува/ води и одржува листа на зони и оддели кои имаат прогласен статус за слободни од болест. Листа на зони и оддели кои се прогласени за слободни се објавува на веб страната на Агенцијата.

**Член 16-г**

**Одржување на статус слободни од болест**

(1) Земјата која има прогласен статус слободна на една или повеќе не-егзотични болести дадени во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат може да го прекине спроведувањето на таргетиран надзор и да го одржува стекнатиот статус на слободна од болест, доколку спроведува клинички преглед, и се применуваат одредби од овој правилник и Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни.

(2) Зоната(ите) или одделот(ите) кои имаат прогласен статус за слободни од болест а се наоѓаат во земја која нема прогласен статус на слободна од болест и во сите случаи каде што клиничкиот надзор/преглед не е спроведен за потврда на отсуство на одредена болест, таргетиран надзор продолжува да се применува согласно методите од член 16-а став (3) и член 16-б став (2) од овој правилник, на ниво пропорционално со степенот на ризик.

**Член 16-д**

**Повлекување и повторно обновување на статус слободни од болест**

(1) Доколку во земјата која има прогласен статус на слободна од болест постои основано сомнение дека некои од условите за одржување на овој статус во земјата, зоната или одделот се нарушени, земјата треба веднаш да го забрани извозот на приемчиви или векторски видови во земји, зони или оддели кои имаат повисок здравствен статус за релевантна болест согласно член 5, 6, 7, 14 и 15 и Прилог 1 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни.

(2) Доколку со епидемиолошката истрага согласно член 6 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни се потврди дека нема основа за сомнеж за нарушување на статусот на земја, зона или оддел слободни од болест, истиот повторно им се доделува.

(3) Доколку со епидемиолошката истага од став (2) на овој член се потврди присуство на инфекција, тогаш статусот на земја, зона или оддел слободни од болест се повлекува и за повторно стекнување на статус слободни од болест ќе се применуваат условите пропишани во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.“

**Член 10**

Во членот 18 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Диви водни животни од видови кои се приемчиви на една или повеќе од болестите од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат<sup>(e1)</sup>, кои се заловени во земја, зона или оддел кои не се слободни од болести во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник, треба да се ставаат во карантин во соодветни објекти и да бидат под надзор на Агенцијата за период кој е доволен да се намали ризикот од пренос на болеста до прифатливо ниво, пред да можат да се пуштат во фарма или дел каде се одгледуваат мекотели во земја, зона или оддел кои се слободни од таа болест во согласност со членовите 16-а и 16-б од овој правилник“.

**Член 11**

Во членот 26 се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Официјалните контроли на пастрмките заради откривање и потврдување на вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза (ИХН) се вршат со посета на објектите за производство на аквакултура, преглед и земање на мостри на начин даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник“.

**Член 12**

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 13**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.1672/4  
25 август 2014 година  
Скопје

Директор на Агенција  
за храна и ветеринарство,  
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 2

## Препорачан надзор и инспекции на одгледувалништа и делови каде се одгледуваат мекотелни

Присутни видови	Здравствен статус како што е утврдено Прилог 1 од Правилник за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни <sup>(*)2</sup>	Ниво на ризик	Надзор	Препорачана инспекција на инспекции од страна на Агенцијата (член 27)	Препорачана инспекција на инспекции од страна на инспекции од страна на примероци и надзор, квалификувани служби за здравствена заштита на водни животни (член 9)	Посебни услови за инспекции, земање примероци и надзор, потребни за да се одржи здравствениот статус	Коментари
Нема видови подложни на болестите од Прилог 1 дел Б и Прилог 3 дел А и Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат <sup>(*)6</sup>	Категорија I Прогласени слободни од болест во согласност со членовите 16-а, став (1) точка 1 или 2 и 16-б став (1) точка 1 или 2) од овој правилник	Ниско	Пасивен	Еднаш на 4 години	Еднаш на 4 години	Посебни услови за одржување на статусот „без болести“ во согласност со член 16-г од овој правилник	Препорачаната инспекција на инспекции се применува без да е во спротивност со посебните услови кои се наведени за секој здравствен статус. Доколку е можно, овие инспекции и земање примероци треба да се комбинираат со инспекциите потребни според членовите 9 и 27 од овој правилник. Целта на инспекциите од страна на Агенцијата е да се провери усогласеноста со овој правилник, Законот за ветеринарно здравство, Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни и Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои
Видови кои се приемчиви на една или повеќе од болестите од Прилог 1 дел Б и Прилог 3 дел А и Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат <sup>(*)6</sup>	Категорија I Прогласени слободни од болест во согласност со член 16-а, став (1) точка 3) и 16-б став (1) точка 3) од овој правилник	Високо Средно Ниско	Активен, таргетиран или пасивен	Еднаш годишно Еднаш на 2 години Еднаш на 4 години	Еднаш годишно Еднаш на 2 години Еднаш на 2 години		
Категорија II Не се прогласени за слободни од болести, но се предмет на програма за надзор одобрена во согласност со Законот за ветеринарно здравство <sup>(*)9</sup> .	Категорија II Не се прогласени за слободни од болести, но се предмет на програма за надзор одобрена во согласност со Законот за ветеринарно здравство <sup>(*)9</sup> .	Високо Средно Ниско	Таргетиран	Еднаш годишно Еднаш на 2 години Еднаш на 2 години	Еднаш годишно Еднаш на 2 години Еднаш на 2 години	Посебни услови во согласност со Законот за ветеринарно здравство <sup>(*)9</sup> .	
Категорија III Нема податоци за појава на болест, но не е предмет на програма за надзор со цел добивање на статус „слободна од болести“.	Категорија III Нема податоци за појава на болест, но не е предмет на програма за надзор со цел добивање на статус „слободна од болести“.	Високо Средно Ниско	Активен	Еднаш годишно Еднаш годишно Еднаш на 2 години	3 пати годишно 2 пати годишно Еднаш годишно		

Категорија IV	Високо	Таргетиран	Еднаш годишно	Еднаш годишно	Посебни услови во	Задолжително се пријавуваат во согласност со член 27.
Има податоци за појава на болест, но не е предмет на програма за искоренување на болест во согласност со Законот за ветеринарно здравство <sup>(*)</sup> .	Средно		Еднаш на 2 години	Еднаш на 2 години	согласност со Законот за ветеринарно здравство <sup>(*)</sup> .	Целта на инспекциите на квалификувани служби за здравствена заштита на водни животни е да ја проверат здравствената состојба на аквакултурата, да дадат совет на операторот со објекти за производство на аквакултура за здравствените проблеми кај водните животни и, кога е потребно, да ги преземат потребните ветеринарни мерки.
	Ниско		Еднаш на 4 години	Еднаш на 2 години		
	Високо		Пасивен	Еднаш на 4 години	Еднаш годишно	Посебни услови во согласност со членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, и 19 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни <sup>(**)</sup> .
Категорија V	Високо		Еднаш на 4 години	Еднаш на 4 години	Посебни услови во согласност со членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, и 19 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни <sup>(**)</sup> .	
Има податоци за појава на болест.	Средно		Еднаш на 4 години	Еднаш на 2 години		
Предмет се на минимални контролни мерки, како што е утврдено во членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, и 19 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни <sup>(**)</sup> .	Ниско		Еднаш на 4 години	Еднаш на 4 години		

## Прилог 5

**Услови за прогласување на земја, зона или оддел слободни од болест**

## Дел I Земја слободна од болест

## 1. Врз основа на историски податоци

1.1. Земјата во која се присутни приемчиви видови, но во која не е забележана појава на болест во временски период од најмалку 10 години пред датумот на поднесување на барање за прогласување и добивање на статус на земја слободна од болест и покрај условите кои кореспондираат со клиничкиот наод може да се смета како слободна од болест кога:

(а) Во периодот од најмалку 10 години пред поднесувањето на барањето за прогласување и добивање на статус на земја слободна од болест се применувале основни биосигурносни мерки;

(б) нема потврда на појава на болеста диви водни животни;

(в) се применуваат мерки со кои е спречено внесувањето на болести во земјата при трговија и увоз.

## 1.2. Основните биосигурносни мерки од точка 1.1 (а) опфаќаат најмалку:

(а) Болеста и сомнежот на болест задолжително се пријавува;

(б) На територијата на целата држава е воспоставен систем на рано откривање на болеста кој овозможува официјални ветеринари да превземат ефективно епидемиолошко испитување и пријавување на болеста при што е обезбедено:

- брзо препознавање на клинички знаци врз основа на кои може да се постави сомнеж на болест, појава на нова болест или необјаснета зголемена смртност на одгледувалиштето или делот каде се одгледуваат мекотели и во прироните води;
- брзо проследување на информацијата до АХВ за да се започне што е можно побрзо со епидемиолошка истага и дијагностичко испитување.

## 1.3. Системот за рано откривање на болестите точка 1.2(б) од овој дел опфаќа најмалку:

(а) едуцираност на лицата кои работат со аквакултура или се вклучени во производството/преработката на аквакултура, за препознавање на постоењето на било каков знак на присуство на болест кај акватичните животни, и обука на официјалните ветеринари и ветеринарите за препознавање и пријавување на невообичасна појава на болест;

(б) ветеринари кои се обучени да препознаат и пријават појава на сомнеж на болест;

(в) пристап лабораторија која има капацитет за дијагностичко испитување и диференцијална дијагностика на болести кои се на листата и на нови болести.

2. Врз основа на насочен (таргетиран) надзор земјата каде последната клиничка манифестација на болеста била во текот на 10 години пред датумот на апликација нза добивање на статус слободна од болест или онаму каде инфекција не е евидентирана пред отпочнување на надзорот, поради отсуство на клиничка манифестација може да се смета за слободна од болест доколку:

(а) Земјата ги исполнува основните услови за контрола на болест пропишани во точка 1.2; и

(б) Насочениот (таргетиран) надзор во согласност со член 3 став (3) од овој правилник се применува во времески период од најмалку 2 години и не е забележано присуство на патоген причинител на одгледувалиштето или области каде се одгледуваат мекотели каде се одгледуваат приемчиви видови.

Доколку во земјата има делови со ограничен број на одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели и надзорот кој се спроведува во нив не дава доволно епидемиолошки податоци, но во кои постојат диви водени животни од приемчивите видови, тогаш со надзорот треба да бидат опфатени и дивите водни животни.

## Дел II Зона или оддел слободни од болест

### 1. Зона(и)

1.1. Зоната може да биде составена од:

(а) цел воден слив од извор до слив, или

(б) дел од воден слив, од извор(и) до природни или вештачки граници кои спречуваат миграње на акватичните видови на животни нагоре по водниот тек на сливот, или

(в) повеќе од еден воден слив, вклучувајќи ги нивните притоки како резултат на епидемиолошката поврзаност на сливните подрачја преку нивните притоки.

Географската демаркација на зоните треба да биде јасно идентификувана и означена на мапа.

1.2. Доколку зоната се протега/опфаќа повеќе земји нема да може да прогласи статус на слободна од болест додека условите наведени во точките 1.3, 1.4 и 1.5 не се применат во сите области на таа зона. Во ваков случај секоја земја си поднесува барање на прогласување на зона слободна од болест за својот дел од зоната (зоната која е на нејзина територија).

1.3. Зона во која се присутни видови на приемчиви акватични животни, но не е забележана појава на болеста во период од 10 години пред датумот на поднесување на барањето за добивање на статус зона слободна од болест и поради непостоење на критериуми/ услови со кои би се потврдила клиничката слика на болеста, може да се смета за оддел слободен од болест доколку се исполнети условите од Дел I точка 1 на овој прилог.

1.4. Зоните каде последното клиничко појавување на болест било во периодот од 10 години пред датумот на поднесување на барањето за добивање на статус зона слободна од болест или доколку појавата на инфекција пред отпочнување на насочениот (таргетиран) надзор не била позната, во случај на отсуство на и поради непостоење на критериуми/ услови со кои би се потврдила клиничката слика на болеста, може да се смета за оддел слободен од болест доколку се исполнети условите од Дел I точка 2 на овој прилог.

1.5. Се воспоставува заштитна зона во која се спроведува програма на надзор. Поставувањето на заштитната зона треба да овозможи заштита на зоната која има потврден статус на слободна зона од пасивно внесување на болест.

2. Оддели кои се составени од едно или повеќе одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели каде здравствениот статус во однос на одредена болест е зависен од здравствениот статус на одредена болест во околни природни води.

2.1. Одделот може да се состои од едно или повеќе одгледувалишта, група на одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели кои може да се сметаат како една епидемиолошка целина/единица како резултат на географската поврзаност односно оддалеченост од други групи на одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели, обезбедувајќи при тоа дека секоја група на одгледувалишта која настапува како еден оддел има заеднички биосигурносен систем. Географското обележување на овој оддел треба да биде јасно означен на мапа.

2.2. Оддел во кој се присутни приемчиви видови, но во случај кога нема појава на болест во период од 10 години пред датумот на поднесување на барањето за добивање на статус зона слободна од болест и поради непостоење на критериуми/ услови со кои би се потврдила клиничката слика на болеста, може да се смета за оддел слободен од болест доколку се исполнети условите од Дел I точка 1 на овој прилог.

2.3. Оддел во кој последната појава на клинички знаци на болест била во текот на 10 години пред датумот на поднесување на барањето за добивање на статус оддел слободен од болест или кога состојбата со инфекцијата во одделот или водите кои се наоѓаат во непосредна близина на тој оддел не била позната до моментот на отпочнување на надзорот(таргетиран), и поради непостоење на критериуми/ услови со кои би се потврдила клиничката слика на болеста, може да се смета за оддел слободен од болест доколку се исполнети условите од Дел I точка 2 на овој прилог.

2.4. Официјалниот ветеринар ќе нареди дополнителни мерки на секое одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели доколку тоа е неопходно за да се спречи внесување на болеста. Дел од мерките може да опфаќаат воспоставување на заштитна зона околу одделот во која ќе се спроведува програма на надзор и воспоставување на дополнителна заштита во однос на можен влез на носители на патоген причинител или вектори.

3. Одделите кои се составени од едно или повеќе индивидуални одгледувалишта каде здравствениот статус во однос на одредена болест е независен од здравствениот статус на истата болест околните природни води.

3.1. Еден оддел се состои од:

(а) Индивидуално одгледувалиште кое може да се смета за една епидемиолошка единица и кое не е под влијание на здравствениот статус околните води, или

(б) повеќе од едно одгледувалиште во случај кога одделот е составен од повеќе одгледувалишта, секоја мора да ги исполнува условите пропишани во точките 3.1 (а) и точките 3.2 до 3.6, но како резултат на зголеменото движење на животни помеѓу одгледувалиштата истите ќе се сметаат како единствена епидемиолошка единица и сите одгледувалишта имаат заеднички биосигурносен систем.



3.2. Одделот треба да се снабдува со вода:

(а) прочистителна станица за вода која ќе направи инактивирање на патогените причинители со што ќе се намали ризикот до прифатливо ниво за внесување на болест; или

(б) директно од бунари, подземни води или извори. Доколку снабдувањето со вода е од ваков извор и истиот е лоциран надвор од одгледувалиштето водата треба да се донесува директно на одгледувалиштето преку систем на цевки.

3.3. Треба да има природни или вештачки граници/препреки кои ќе оневозможат и спречат акватичните животни од околните водни текови да влегуваат во одделот.

3.4. Секој оддел доколку постои можност треба да биде заштитен од поплава и прелевање на вода од околните водни извори.

3.5. Одделот мора да ги исполнува условите наведени точка I.2. од овој дел.

3.6. Во одделот ќе се спроведуваат дополнителни мерки наредени од официјалниот ветеринар за да се спречи внесување на болест. Таквите мерки можат да опфатат дополнителна заштита од внесување на можен носител на патоген причинител или вектор.

4. Посебни одредби за поединечни одгледувалишта кои за прв пат или повторно започнуваат да работат

4.1. Ново одгледувалиште кои ги исполнува условите наведени во точките 3.1(а) и 3.2 до 3.6, и започна да работи со акватични животни од оддели кои се прогласени за слободни од болест може да се смета за слободни од болест без да спроведуваат надзор и испитување потребни за добивање на одобрение.

4.2. Одгледувалиште кое повторно започнува да работи со акватични животни во оддел кои имал статус слободен од болест и ги исполнува условите наведени во точките се 3.1 (а) и 3.2 до 3.6, може да се смета за слободно од болест без да подлежи на надзор/ земање на мостри кој претходи на барањето на одобување на статус обезбедувајќи дека:

(а) историјата за здравствената состојба на одгледувалиштето во периодот од последните 4 години од неговото работење е позната на официјалниот ветеринар, но доколку одгледувалиштето било активно помалку од 4 години, реалниот период во кој тоа одгледувалиште работело треба да се има во предвид;

(б) одгледувалиштето не подлежи на здравствени мерки во однос на болестите на листата Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат и нема претходна појава на тие причинители на одгледувалиштето;

(в) пред внесување на нови акватични животни, икра или гамети во одгледувалиштето, истото треба да е исчистено и дезинфицирано, по што зависно од потребата следува период на одмор до повторно населување.

## Прилог 6

**Преглед и земање на мостри за спроведување на надзор за откривање и потврда на вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза (ИХН) кај пастрмките со цел постигнување или одржување на статусот на одобрена зона или одобрено одгледувалиште во не-одобрена зона**

(1) Општи одредби за клинички преглед, земање и селекција на мостри за надзор во зони или одгледувалишта во не-одобрени зони за добивање или одржување на статус одобрени за ВХС и/или ИХН

1. Клиничкиот преглед и земањето на мостри од ткива кај риби и/или оваријална течност во зоните или одгледувалиштата во не-одобрени зони со цел да се постигне или одржи одобрен статус согласно овој правилник на ВХС и/или ИХН кај пастрмки е даден во табелите А, Б и В. Дополнителни детали се пропишани во точка 1, од потточка 1.2 до 1.4 од овој прилог. Табелите А и Б не се применливи за нови одгледувалишта или одгледувалишта кои повторно започнуваат да работат со риби, икра или гамети од одобрена зона или одобрено одгледувалиште во не-одобрена зона доколку истите ги исполнуваат условите пропишани во овој правилник.

2. Клиничкиот преглед треба да се спроведува во периодот од Октомври до Јуни или тогаш кога температурата на водата е под 14°C. Во оние одгледувалишта каде клиничкиот преглед треба да се спроведе два пати годишно, временското растојание помеѓу прегледите мора да изнесува најмалку четири месеци. Сите производни единици (рибници, базени, кафези и др.) мора да бидат испитани на присуство на угинати риби, ослабени риби или риби кои манифестираат абнормално однесување. Посебно внимание треба да се посвети на одводните места од базените на рибникот каде поради текот на водата најчесто се собираат ослабените риби.

3. Рибите од кои се земаат мостри се одбираат на следниот начин:

1.3.1. Во колку на рибникот се одгледува само виножитна пастрмка, само риби од тој вид се земаат за испитување. Доколку виножитна пастрмка нема на рибникот се земаат мостри од риби од другите видови кои се присутни на рибникот и се приемчиви на вирусот на ВХС и/или ИХН согласно Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат\*. Соодносот на видовите на риби кои ја сочинуваат мострата треба да биде пропорционален.

1.3.2. Во случаи кога водата од повеќе водни извори се користи за производство на риба, мострите треба да потекнуваат од риби од сите водни извори.

1.3.3. Доколку на одгледувалиштето се присутни ослабени риби, риби кои манифестираат абнормално однесување или свежо угинати риби (не се во фаза на распаѓање) тогаш ваквите риби се одбираат за земање на мостри. Доколку вакви риби не се присутни, рибите кои се одбираат за мостри вклучуваат здрави риби со нормален изглед. Бројот на риби во мострите треба да одговара и да е пропорционален со сите делови од одгледувалиштето и сите старосни категории на риба која е присутна на одгледувалиштето.

(2) Посебни одредби кои се однесуваат на земање на мостри за надзор во зоните или одгледувалишта во не-одобрени зони со цел добивање или одржување на одобрен статус за ВХС и/или ИХН

1. Зона или одгледувалиште во не-одобрена зона кое е ставено под контрола на официјален ветеринар може да стекне статус одобрен за ВХС и/или ИХН преку некој од следните модели на надзор:

(а) Модел А – програма за надзор која трае 2 (две) години

По најмалку две години отсуство на клинички или било какви други знаци на ВХС и/или ИХН кај пастрмки, сите одгледувалишта во зоната или било кое одгледувалиште во не-одобрена зона кои треба да бидат одобрени мора да бидат здравствено прегледани најмалку два пати годишно во текот на две години. Во текот на периодот од две години кој претходи на добивањето на статус „одобрен“ не смее да има клинички или било какви други знаци на ВХС и/или ИХН кај пастрмки и мора да се земаат примероци за испитување во согласност со табела А, која е дадена во овој прилог. Примероците кои се земаат мора да бидат одбрани, подготвени и испитани/прегледани согласно дел 1.1 до 1.4 и лабораториското испитување мора да биде со негативен резултат на ВХС и/или ИХН кај пастрмки или

(б) Модел Б – програма за надзор која трае 2 (две) години со мален број на мостри

По спроведување на официјална програма за преглед на здравствениот статус со кој е документирано отсуство на ВХС и/или ИХН кај пастрмки во текот на најмалку 4 претходни години, сите одгледувалишта во зоната или било кое одгледувалиште во не-одобрена зона мора да бидат прегледани на здравствената состојба два пати годишно во текот на две години. Во текот на две-годишниот временски период на контрола кој претходи на добивањето на одобрен статус не смее да има клинички или било какви други знаци на ВХС и/или ИХН кај пастрмки и мора да се земаат примероци за испитување во согласност со табела Б, која е дадена во овој прилог. Примероците кои се земаат мора да бидат одбрани, подготвени и испитани/прегледани согласно дел 1.1 до 1.4 и лабораториското испитување мора да биде со негативен резултат на ВХС и/или ИХН кај пастрмки.

Програмата со која се утврдува здравствениот статус и со која се документира отсуството на ВХС и/или ИХН кај пастрмки мора да ги исполнува критериумите и насоките дадени во прилог 5 од правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на болести кај водните животни.

2. Посебни одредби за одобрување на нови одгледувалишта или одгледувалишта кои повторно отпочнуваат да работат со риба, икра или гамети од одобрена зона или одгледувалиште во не-одобрена зона

Нови одгледувалишта или одгледувалишта кои повторно отпочнуваат да работат со риба, икра или гамети од одобрена зона или одгледувалиште во не-одобрена зона можат да стекнат статус во согласност со одредбите од овој правилник. На овие одгледувалишта не се применуваат одредбите за земање на примероци пропишани во модел А и модел Б погоре

Или условите/критериумите дадени во табела А и Б од овој прилог не важат за овие одгледувалишта.

3. Надзор за одржување на одобрен статус за ВХС и/или ИХН кај пастрмки

За одржување на одобрениот статус на зона или одгледувалиште во не-одобрена зона ВХС и/или ИХН прегледите и земањето на мостри за испитување се врши во согласност со табела В. Примероците кои се земаат мора да бидат одбрани, подготвени и испитани/прегледани согласно дел 1.1 до 1.4 и лабораториското испитување мора да биде со негативен резултат на ВХС и/или ИХН.

(3) Подготвување на мостри од риби и превоз на мострите

1. Пред испраќање или превоз на мострите до лабораторија, деловите од органите кои се потребни за испитување треба да бидат одстранети од рибите со стерилен прибор за дезинсекција и ставени во стерилни пластични туби/епрувети кои содржат транспортен медиум т.е. медиум за култура на клетки со 10% телешки серум и антибиотици. Се препорачува комбинација од 200IE пеницилин, 200 µg стрептомицин и 200 µg канамицин на ml, но може да се користат и други антибиотици кои се покажале како ефикасни. Ткиво кое се зема од рибите е слезенка, преден бубрег и дополнително или срце или мозок. Во одредени случаи мора да се испита и оваријална течност (Табела А и В).

2. Оваријалната течност или делови од органи од најмногу 10 риби (Табела А до В) се групираат ипакуваат во една стерилна туба/епрувета која содржи најмалку 4 ml транспортен медиум и претставува една групна/збирна мостра. Ткивото секоја групна/збирна мостра треба да тежи најмалку 0,5 грама (g).

3. Епруветите/тубите треба да се стават во изолирани контејнери (на пр. полистиренски кутии со дебели сидови) заедно со доволна количина на мраз или влошки од фрижидер кои ќе обезбедат ладење на мострите во текот на целиот транспорт до лабораторија. Мострите не треба да се замрзнуваат. Температурата на мострите во текот на транспортот никогаш не смее да надмине 10°C и мразот треба да биде присутен во транспортната кутија кога мострата ќе пристигне во лабораторија или една или повеќе од влошките за фрижидер мора да бидат делумно или целосно замрзнати.

4. Вирусолошкото испитување на примероците мора да започне во што е можно пократок временски период и не покасно од 48 часа од земањето на мострите. Во исклучителни случаи\*<sup>1</sup> вирусолошкото испитување може да започне најкасно 72 часа од земањето на мострите, при тоа обезбедувајќи дека материјалот за испитување е заштитен во транспортниот медиум и температурните услови во текот на транспортот ги исполнуваат условите од точка 3.3 од овој прилог.

5. Во лабораторија може да се испратат и свежи мрши од риби доколку се задоволени температурните услови во текот на транспортот. Рибите треба да бидат завиткани во апсорптивна хартија, спакувани во пластична кеса и чувани на ладно како што е наведено погоре. Како примерок за испитување може да се пратат и живи риби.

6. Пакувањето и означувањето на мострите мора да биде во согласност со соодветните важечки прописи.

(4) Земање на дополнителен материјал за дијагностичко испитување

Во договор со Националната референтна лабораторија и други ткива од риба може да се земат и подготват за дополнителна дијагностика.

## (5) Замрзнување во исклучителни случаи

Во случаи кога поради практични потешкотии (на пр. лоши временски услови, неработни денови, проблеми во лабораторијата и др.) и е оневозможено инокулирањето на културите на клетки во рок од 48 часа по земањето на мострите, истите може да се замрзнат во медиум за култура на клетки на  $-20^{\circ}\text{C}$  или пониска и вирусолошкото испитување да се спроведе во текот на 14 дена. Ткивото може да се замрзне и одмрзне само еднаш пред испитувањето. Мора да се води евиденција со сите податоци за причината за секое замрзнување на примероците (како на пр. временски неприлики, угинување на клеточната линија и др.).

Табела А

Табела на преглед и земање на мостри од зона или одгледувалиште во неodobrena зона за период од 2 години за добивање на одобрен статус во однос на ВХС и/или ИХН кај пастрмки во согласност со овој правилник и насоките од овој прилог

	број на клинички контроли – прегледи /годишно (две години)	број на лабораториски Прегледи-испитувања /годишно (две години)	Лабораториско испитување на присутност на вирусот <sup>*ii</sup>	
			број на риби од одгледувалиште (материјал-органи)	Број на матични риби (материјал – оваријална течност)
Континентални зони и одгледувалишта				
(а) Одгледувалишта со матични риби	2	2	120 (прв преглед) <sup>*iii</sup> 150 (втор преглед)	30 (прв преглед) <sup>*iv</sup> 0 (втор преглед)
(б) Одгледувалишта само со матични риби	2	1	0	150 (прв или втор преглед) <sup>*v</sup>
(в) Одгледувалишта без матични риби	2	2	150 (прв и втор преглед)	0

Најголем број на риби во една збирна-групна мостра (пул) треба да биде 10.

Табела Б:

Табела на преглед и земање на мостри од зона или одгледувалиште во неodobrena зона за период од 2 години за добивање на одобрен статус во однос на ВХС и/или ИХН за кое/која постои историски официјален запис за отсуство на овие болести во изминатиот период во согласност со овој правилник и насоките од овој прилог

	број на клинички контроли – прегледи /годишно (две години)	број на лабораториски Прегледи-испиувања /годишно (две години)	Лабораториско испитување на присутност на вирусот	
			број на риби од одгледувалиште (материјал-органи)	Број на матични риби (материјал – оваријална течност)
Континентални зони и одгледувалишта				
(а) Одгледувалишта со матични риби	2	2	0 (прв преглед)* <sup>vi</sup> 30 (втор преглед)	30 (прв преглед)* <sup>vii</sup> 0 (втор преглед)
(б) Одгледувалишта само со матични риби	2	1	0	30 (прв или втор преглед)* <sup>viii</sup>
(в) Одгледувалишта без матични риби	2	2	30 (прв и втор преглед)	0

Најголем број на риби во една збирна-групна мостра(пул) треба да биде 10

## Табела В:

Табела на преглед и земање на мостри од зона или одгледувалиште во неodobrena зона со цел да се одржи одобриениот статус за VHS и/или IHN во согласност со овој правилник и насоките од овој Прилог

	Број на клинички прегледи во година (две години)	Лабораториско испитување на присутност на вирусот* <sup>ix</sup>	
		број на риби од одгледувалиште - (материјал-органи)	Број на матични риби (материјал - оваријална течност)
Континентални зони и одгледувалишта			
(а) Одгледувалишта со матични риби	2	20 (прв или втор преглед)	10 (прв или втор преглед)
(б) Одгледувалишта само со матични риби	2	0	30 (прв или втор преглед)* <sup>x</sup>
(в) Одгледувалишта без матични риби	2	30	0

Најголем број на риби во една збирна-групна мостра(пул) треба да биде 10

<sup>i</sup> Во исклучителен случај- кога се земаат мостри на риба од многу оддалечени подрачја и секојдневна испорака на мострата не е возможна

<sup>ii</sup> Алтернативно, намален број на мостри може да се земе согласно Табела Б доколку условите дадени во прилог 4 од Правилникот мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни се исполнети

<sup>iii</sup> Клинички преглед

<sup>iv</sup> Во исклучителни случаи кога не може да се земе оваријална течност се земаат органи

<sup>v</sup> Во исклучителни случаи кога не може да се земе оваријална течност се земаат органи

<sup>vi</sup> Клинички преглед

<sup>vii</sup> Во исклучителни случаи кога не може да се земе оваријална течност се земаат органи

<sup>viii</sup> Во исклучителни случаи кога не може да се земе оваријална течност се земаат органи

<sup>ix</sup> Во зони со одобрен статус годишно треба да се земат мостри со ротирање само од 50% од одгледувалиштата на риба. Во зоните со не-одобрен статус мострите треба да се земаат секоја година.

<sup>x</sup> Во исклучителни случаи кога не може да се земе оваријална течност се земаат органи.

## ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“

4202.

Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в, 12 став (1), 17 ставови (3) и (4) и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „8 Септември“, на седницата одржана на 1 септември 2014 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "8 СЕПТЕМВРИ" ВО 2014 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРОМОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И ПРИЗНАНИЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ

1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се доделува на:

- Стеван Крстески.

2. Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во областа на спортот се доделува на:

- Ристо Дарлев,  
- Ленче Алексовска Величковска,  
- Мирослав Петровиќ и  
- Бојан Рангелов.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3361/2  
4 септември 2014 година  
Скопје

Претседател на Одборот  
за доделување на државната  
награда „8 Септември“,  
проф. д-р **Зоран Радиќ**, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2014132